

ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

Назив на закон: Закон за Таксата за привремен престој (Сл. Весник бр. 26/02, 51/03, 88/08, 17/11 и 192/15)

Субјекти на надзор: Трговски друштва или трговец-поединец регистрирани за вршење на туристичка и угостителска дејност, како и лицата кои даваат услуги за сместување на туристи и патници

Надлежна инспекциска служба: Град Скопје, Сектор инспекторат - Одделение за даночна инспекција и инспекција за наплата на комунални и други такси

Податоци за субјектот на надзор

Полн назив на субјектот на надзор		
Седиште на субјектот на надзор		
Единствен матичен (даночен) број на субјектот		
Шифра и назив на претежна дејност на субјектот на надзор		
Име/презиме на законски застапник на субјектот на надзор		

Податоци за инспекцискиот надзор

Датум и место на спроведување на надзорот	
Предмет на инспекциски надзор	
Име/презиме на инспекторот	

Број на член	Законска обврска / барање	Усогласеност	бод	Број на член	Прекршочна одредба	Забелешка
Назив на глава / оддел од прописот: Контрола на уплата на Таксата за привремен престој						
Член 10, 11 и 11 а	Дали правилно ја искажува обврската за Таксата за привремен престој? (Сметководствено и на фискалниот апарат)	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>		Член 10, 11 и 11 а	Глоба во износ од 2.500 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице ако постапи спротивно на членовите 3 од овој закон.	
Член 8,	Дали врши навремена и редовна уплата на Таксата за привремен престој	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>		-Член 8,	Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на правното лице, односно на трговецот поединец ќе му биде изречена на одговорното лице во правното лице, односно на одговорното лице во трговецот поединец, доколку не ја искажува правилно обврската на Таксата за привремен престој и не врши навремена и редовна уплата на истата	
Член 12,	Дали физичкото лице регистрирано за вршење угостителска и туристичка дејност за сместување туристи и	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>		Член 10, 11, 11 а и 12	Глоба во износ од 600 евра во денарска противвредност ќе се изрече на самото	

	патници, ги почитува законските одредби утврдени со членовите 11 став 1 и 11-а став 1 од овој закон.				место на физичкото лице регистрирано за вршење угостителска и туристичка дејност за сместување туристи и патници, за прекршоците утврдени со членовите 11 став 1 и 11-а став 1 од овој закон.	
--	--	--	--	--	---	--